



Македонско здружњие Даме Груев Стокхолм 2010.01.29
Makedonska föreningen Dame Gruev Stockholm

Почитувани членови на македонското здружение Даме Груев Стокхолм

Нашето здружение го одржа своето редовно, овај пат, не изборно собрание на 24. јануари 2010 год. И овај пат присутни на собранието имаше малку, но тоа не попречи истото да не се одржи.

На собранието се изнесоа извештаите за работата на здружението, а по конструктивната дискусија се дадоа некои насоки и укажувања за натамошното работење на истото. Констатирано беше дека оваа година е година во која имаме најголем број на членови со платена членарина. Се надеваме дека овој тренд ќе продолжи и оваа година, па затоа апелираме до сите вас навреме да ја платите членарината која и за оваа година остана не променета; **500 кр. за фамилија, 150 кр. за самци и пензионери и 100 кр. за студенти. Plusgiro 614853-0**

Најголем дел од дискусиите беа за и околу фестивалот на македонска поезија кој се одржува на 27. март и на кој ние сме домаќини. Се побара од сите нас да земеме учество во организацијата, а и во посетеноста на истиот.

На собранието се избраа и два наши делегати кои ќе не претставуваат на годишното изборно собрание на Македонскиот Сојуз. За делегати едногласно беа избрани Наке Туфекчиев и Тале Трпкоски.

За да ги намалиме нашите трошоци, кои во најголема мерка се поштенски марки и писма апелираме до сите оние кои имаат електронска пошта истата да ни ја пријават на info@damegruev.com и така во иднина сите информации да им ги доставуваме електронски. Не заборавете и што почесто да ја отворате нашата web-страница www.damegruev.com каде ќе најдете многу други корисни информации..

Добрата соработка со Иницијативниот Одбор за формирање на македонска црква во Стокхолм продолжува и во оваа година.

Со желба за уште една успешна работна година, бидете поздравени
Управниот Одбор

 Plusgirot

INBETALNING/GIRERING A

Meddelande till betalningsmottagaren	Till Plusgirokont 61 48 53 - 0
Medlemsavgift för Namn föd år	Makedonska föreningen Dame Gruev Stockholm Avsändare (namn och adress)
Från plusgiro/personkonto (vid girering)	Svenska kronor öre

#

#

04#

